

Grand Hotel 5*-Велинград

Гранд Хотел Велинград е лоциран на живописен рид во населбата Чепино на истоимениот град. Добитник на наградата за најдобар СПА хотел на Балканот од 47-тиот конгрес на Меѓународната асоцијација на хотели и ресторани (IHRA) во Белград.

Адреса: Велинград 4600, Бугарија, Велинград

Хотелот располага со вкупно 82 соби, од кои:

12 стандардни, 5 Делукс, 5 гранд Делукс, 4 апартмани тип Џуниор, 4 Делукс апартмани, 5 ВИП апартмани со пространа бања со посебна туш кабина и џакузи и 2 претседателски апартмани.

цените се по **СОБА** на ден

Сместување	цена за 1 ноќевање	цена за 1 ноќ за минимум 2-3 ноќевања	цена за 1 ноќ за минимум 4-5 ноќевања	цена за 1 ноќ за минимум 6 и повеќе
DBL стандард	92 €	80 €	74 €	70 €
DBL де лукс	104 €	88 €	82 €	78 €
DBL гранд де лукс	112 €	98 €	90 €	86 €
APP јуниор	142 €	120 €	112 €	106 €
APP де лукс	158 €	136 €	128 €	120 €
VIP апартман	180 €	154 €	144 €	136 €

Цените се во ЕУР се плаќа во денари 1 ЕУР - 62 МКД

Цените вклучуваат:

- Ноќевање со појадок
- Користење на базен со полу-олимписки димензии со минерална вода, детски базен, џакузи со минерална вода, надворешен базен
- Фитнес Центар
- Користење на сауна парк - парна бања, финска сауна, био-сауна, ледена соба, топли лежалки, вулканска соба зона за релаксација
- Бесплатен безжичен интернет
- Сеф во соба
- Паркинг

Цената НЕ вклучува

- туристичка такса во износ 1 еур на ден по лице (плаќаат и деца)
- патничко осигурување

Попусти:

- Дете до 5,99 г. - бесплатно сместување во собите (ноќевање со појадок).
- Дете до 11,99 г. бесплатно сместување во апартман на дополнително легло (ноќевање со појадок).
- Дете од 6 до 11,99 г. на дополнително легло во соба, користи 70% попуст од редовната цена .
- Дете до 11,99 г. на редовно легло во соба, користи 30% попуст од редовната цена .
- Попуст за сместување во еднокреветна соба 7 еур на ден (ноќевање со појадок) Намалувањето не важи за апартманите.

Доплата:

- Возрасен на дополнително легло 20 еур на ден (ноќевање со појадок)
- Цените не важат за деновите на национални и државни празници.
- Суми за искажани, но не консумира услуги не се враќаат.